




Збирни Објави

Finance Think

12.07.2017

Објавите во овој извештај ги содржат следните клучни зборови:



Збирна листа на објави

11.7.2017	Алсат М	Страна: 19:00:00	Macedonia
Наслов:	Кратењето на непродуктивните трошоци е добро		
Кратка содржина:	Кратењето на непродуктивните трошоци е добро, но Владата мора да биде внимателна посебно во кратење на дел од ставките за капитални инвестиции за во иднина да не се соочиме со проблеми. Дел од универзитетските професори сметаат дека намалувањето на приходната и расходната страна е направена објективно и е реална, но заштедата од 10 отсто на трошоците е мала.		
Автор:	Verica Pavlovska	Жанр:	
Рубрика:		Тираж:	
Кл. зборови:	FINANCE THINK		
http link:			
11.7.2017	МТВ 1	Страна: 17:00:00	Macedonia
Наслов:	Да се издвојуваат повеќе пари за програмите за вработување и за обуки на лица од социјално ранливите категории, советуваат економисти. Препорачуваат да се воспостават потесни врски меѓу АВРМ и		
Кратка содржина:	Да се издвојуваат повеќе пари за програмите за вработување и за обуки на лица од социјално ранливите категории, советуваат економисти. Препорачуваат да се воспостават потесни врски меѓу АВРМ и компаниите кои имаат потреба од кадар.		
Автор:	Дијана Ценевска	Жанр:	
Рубрика:		Тираж:	
Кл. зборови:	FINANCE THINK		
http link:			
11.7.2017	www.a1on.mk	Страна:	Macedonia
Наслов:	„Finance Think“: Менторството и обуките ги зголемуваат шансите за вработување на ранливите категории		
Кратка содржина:	Обука за меки вештини, менторство од страна на вработените во центрите за социјални работи и Агенцијата за вработување и вклучување во пракса, во голема мерка ја зголемуваат мотивираноста, но и можностите за вработување на лицата од социјално ранливите категории, покажала реализацијата на пилот програмата што „Finance Think“ во изминатите 20 месеци ја спроведуваат со центарот за детска и семејна заштитата КМОП од Атина.– Пилот програмата		
Автор:		Жанр:	
Рубрика:		Тираж:	
Кл. зборови:	FINANCE THINK		
http link:	http://a1on.mk/archives/762814		
11.7.2017	www.alfa.mk	Страна:	Macedonia
Наслов:	„Finance Think“: Менторството и обуките ги зголемуваат шансите за вработување на ранливите категории		
Кратка содржина:	Обука за меки вештини, менторство од страна на вработените во центрите за социјални работи и Агенцијата за вработување и вклучување во пракса, во голема мерка ја зголемуваат мотивираноста, но и можностите за вработување на лицата од социјално ранливи Обука за меки вештини, менторство од страна на вработените во центрите за социјални работи и Агенцијата за вработување и вклучување во пракса, во голема мерка ја зголемуваат		
Автор:		Жанр:	
Рубрика:		Тираж:	
Кл. зборови:	FINANCE THINK		
http link:	http://www.alfa.mk/News.aspx?id=122078		

11.7.2017	www.almakos.com	Страна:	Macedonia
Наслов:	„Finance Think“: punësimi i kategorive të cenueshme të monitorohet		
Кратка содржина:	Trajnim për aftësi të buta, mentorim nga ana e të punësuarve në qendrat për punë sociale dhe Agjencia për Punësim dhe përfshirje në praktikë, në masë të madhe e rritin motivimin, por edhe mundësitë për punësimin e personave nga kategoritë e cenueshme sociale, ka treguar realizimi i pilot programit që „Finance Think“ në 20 muajt e fundit e ka zbatuar me qendrën për mbrojtje të fëmijëve dhe familjare КМОП nga Athina. „Pilot programi kishte për qëllim të inkurajojë motivim të		
Автор:		Жанр:	
Рубрика:		Тираж:	
Кл. зборови:	<i>FINANCE THINK</i>		
http link:	http://www.almakos.com/finance-think-punesimi-kategorive-te-cenueshme-te-monitorohet		
11.7.2017	www.alsat.mk	Страна:	Macedonia
Наслов:	Експерти: „При буџетските кратења да се внимава на капиталните инвестиции“		
Кратка содржина:	Кратењето на непродуктивните трошоци е добро, но Владата мора да биде внимателна посебно во кратење на дел од ставките за капитални инвестиции за во иднина да не се соочиме со проблеми. Дел од универзитетските професори сметаат дека намалувањето на приходната и расходната страна е направена објективно и е реална, но заштедата од 10 отсто на трошоците е мала. Според Благица Петрески од „Фајненс тинк“ сметаат дека Владата предводена од Зоран		
Автор:		Жанр:	
Рубрика:		Тираж:	
Кл. зборови:	<i>FINANCE THINK</i>		
http link:	http://www.alsat-m.tv/mk/e%0%ba%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%80%d1%82%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b8-%d0%b1%80		
11.7.2017	www.media.mk	Страна:	Macedonia
Наслов:	„Finance Think“: Менторството и обуките ги зголемуваат шансите за вработување на ранливите категории		
Кратка содржина:	Обука за меки вештини, менторство од страна на вработените во центрите за социјални работи и Агенцијата за вработување и вклучување во пракса, во голема мерка ја зголемуваат мотивираноста, но и можностите за вработување на лицата од социјално ранливите категории, покажала реализацијата на pilot програмата што „Finance Think“ во изминатите 20 месеци ја спроведувал со центарот за детска и семејна заштитата КМОП од Атина. - Pilot програмата		
Автор:		Жанр:	
Рубрика:		Тираж:	
Кл. зборови:	<i>FINANCE THINK</i>		
http link:	http://start.mk/article/244988/finance-think-mentorstvoto-i-obukite-gi-zgolemuvaat-sansite-za-vrabortuvane-na-ranlivate-kategorii		

11.7.2017	www.portalb.mk	Страна:	Macedonia
Наслов:	Maqedoni, masat për vetë-punësim, ja si qëndron bilanci i të punësuarve		
Кратка содржина:	Pamje nga konferenca 11.07.17		
Автор:		Жанр:	
Рубрика:		Тираж:	
Кл. зборови:	FINANCE THINK		
http link:	http://portalb.mk/426447-maqedoni-masat-per-vete-punesim-ja-si-qendron-bilanci-i-te-punesuarve/		
11.7.2017	www.sitel.mk	Страна:	Macedonia
Наслов:	„Finance Think“: Менторството и обуките ги зголемуваат шансите за вработување на ранливите категории		
Кратка содржина:	Обука за меки вештини, менторство од страна на вработените во центрите за социјални работи и Агенцијата за вработување и вклучување во пракса, во голема мерка ја зголемуваат мотивираноста, но и можностите за вработување на лицата од социјално ранливите категории, покажала реализацијата на пилот програмата што „Finance Think“ во изминатите 20 месеци ја спроведувал со центарот за детска и семејна заштита КМОП од Атина. - Пилот програмата		
Автор:		Жанр:	
Рубрика:		Тираж:	
Кл. зборови:	FINANCE THINK		
http link:	http://sitel.com.mk/finance-think-mentorstvoto-i-obukite-gi-zgolemuvaat-shansite-za-vrabortuvanje-na-ranlivite-kategorii		
11.7.2017	www.tetovasot.com	Страна:	Macedonia
Наслов:	Mentorimi dhe trajnimet i rrisin shanset për punësimin e kategorive të cënueshme – Tetova Sot		
Кратка содржина:	Publikuar: 13:19, 11 Korrik, 2017		
Автор:		Жанр:	
Рубрика:		Тираж:	
Кл. зборови:	FINANCE THINK		
http link:	http://www.tetovasot.com/2017/07/finance-think-mentorimi-dhe-trajnimet-i-rrisin-shanset-per-punesimin-e-kategorive-te-cenueshme		

11.7.2017	www.vecer.mk	Страна:	Macedonia
Наслов:	„Finance Think“: Менторството и обуките ги зголемуваат шансите за вработување на ранливите категории		
Кратка содржина:	Обука за меки вештини, менторство од страна на вработените во центрите за социјални работи и Агенцијата за вработување и вклучување во пракса, во голема мерка ја зголемуваат мотивираноста, но и можностите за вработување на лицата од социјално ранливите категории, покажала реализацијата на пилот програмата што „Finance Think“ во изминатите 20 месеци ја спроведувал со центарот за детска и семејна заштита КМОП од Атина.- Пилот програмата		
Автор:		Жанр:	
Рубрика:		Тираж:	
Кл. зборови:	FINANCE THINK		
http link:	http://vecer.mk/ekonomija/finance-think-mentorstvoto-i-obukite-gi-zgolemuvaat-shansite-za-vrabotuvanje-na-ranlivite		
11.7.2017	www.zhurnal.mk	Страна:	Macedonia
Наслов:	"Finance Think": Mentorimi dhe trajnimet i rrisin shanset për punësimin e kategorive të cenueshme		
Кратка содржина:	Trajnim për aftësi të buta, mentorim nga ana e të punësuarve në qendrat për punë sociale dhe Agjencia për Punësim dhe përfshirje në praktikë, në masë të madhe e rritin motivimin		
Автор:		Жанр:	
Рубрика:		Тираж:	
Кл. зборови:	FINANCE THINK		
http link:	http://www.zhurnal.mk/content/?id=1771113131759		
12.7.2017	Koha	Страна: 6	Macedonia
Наслов:	Обуките ги зголемуваат шансите		
Кратка содржина:	Потребни се обуки за вештини, наблудување од страна на вработените во центрите за социјалната работа и Агенцијата за вработување вклучувајќи ја и практиката која во голема мера ја зголемува мотивацијата но и можноста за вработување на лицата од социјално загрозените категории		
Автор:		Жанр:	
Рубрика:		Тираж:	8.000,00
Кл. зборови:	FINANCE THINK		
http link:			

12.7.2017	Вечер	Страна: 9	Macedonia
Наслов:	Менторството и обуките ги зголемуваат шансите ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА РАНЛИВИТЕ КАТЕГОРИИ		
Кратка содржина:	Обука за меки вештини, менторство од страна на вработените во центрите за социјални работи и Агенцијата за вработување и вклучување во пракса, во голема мерка ја зголемуваат мотивираноста, но и можностите за вработување на лицата од социјално ранливите категории, покажала реализацијата на пилот програмата што „Finance Think, во изм. инатитео 20 месеци ја спроведувал со центарот за детска и семејна заштиота КМОП од Атина.- Пилот програмата		
Автор:		Жанр:	вест
Рубрика:	Вести	Тираж:	8.000,00
Кл. зборови:	FINANCE THINK		
http link:			

11.7.2017 **Алсат М****Наслов:** Кратењето на непродуктивните трошоци е добро**Автор:** Verica Pavlovska**Страна, Термин:** 19:00:00**Рубрика, Емисија:****Жанр:****Површина/Траење:****Тираж:****Прилог:** [AlsatM1107201719h00m.mpg](#)

Кратењето на непродуктивните трошоци е добро, но Владата мора да биде внимателна посебно во кратење на дел од ставките за капитални инвестиции за во иднина да не се соочиме со проблеми. Дел од универзитетските професори сметаат дека намалувањето на приходната и расходната страна е направена објективно и е реална, но заштедата од 10 отсто на трошоците е мала. Според Благица Петрески од [Finance Think](#) сметаат дека Владата предводена од Зоран Заев посебен акцент треба да стави на капиталните расходи, но и на инвестициите. Потребно е во иднина да се направи една широка дебата во насока на капиталните расходи и во која насока ќе бидат капиталните инвестиции, но и да се идентификуваат тие фискални мултипликатори коишто ќе идентификуваме која е таа капитална инвестиција која дала најголеми ефекти и со цел да се има најголем ефект од трошењето на јавните средства.“ – вели Благица Петрески – [Finance Think](#). Со Ребалансот на Буџетот кратење имаше речиси во сите министерства. Најголем рез има кај Министерството за образование, односно оваа институција со новата државна каса има за цели 21 милион евра помалку пари од претходно предвидените. 95 илјади евра помалку на располагање има и кабинетот на претседателот Горѓе Иванов. Околу 7 милиони евра помал Буџет има и Министерството за внатрешни работи, а, кратења има и во судската власт, Агенцијата за странски инвестиции, во културата, во Дирекцијата за технолошко – индустриски развојни зони и во други институции. Со новата државна каса повеќе пари ќе има за здравството, за Министерството за информатичко општество, како и за Агенцијата за млади и спорт. Во буџетот се планираат пари и за локалните избори на есен. (22:39/24:25)

Прилог:

[AlsatM1107201722h00m.mpg](#)

11.7.2017 **МТВ 1****Наслов:** Да се издвојуваат повеќе пари за програмите за вработување и за**Автор:** Дијана Ценевска**Страна, Термин:** 17:00:00**Рубрика, Емисија:****Жанр:****Површина/Траење:** 3,67**Тираж:****Прилог:** mtv1_17.00-18.00.CUT.17'09-18'36.flv

Да се издвојуваат повеќе пари за програмите за вработување и за обуки на лица од социјално ранливите категории, советуваат економисти. Препорачуваат да се воспостават потесни врски меѓу АВРМ и компаниите кои имаат потреба од кадар.

Мерките за вработување и обуките на лица од социјално ранливите категории на граѓани даваат резултати, тврдат од Институтот за економски истражување и креирање политики, [Finance Think](#). Спровеле истражување сметаат дека се уште се одвојуваат малку средства од буџетот за ваквите мерки.

Активните мерки се позитивен исчекор и во изминатиот период од активните мерки се покажа се доста ефективен начин за поттикнување на лицата за вработување. Сепак доколку ги анализираме какви се тие бројки сепак износите кои се издвојуваат за овие активни мерки се уште се многу мали, доколку сакаме да имаме поголеми и посериозни ефекти, рече Благоица Петрески од Институтот за економски истражувања [Finance Think](#).

И меѓународни економисти советуваат да се зголеми поддршката за ранливите групи.

Таргетираме една посебна тема која цели да им помогне на ранливите особено ранливите групи, невработените ранливи групи особено во една ваква економска ситуација во која се наоѓаме денес. Се надеваме дека со ова ќе им помогнеме и на институциите посебно на центрите за социјална работа, рече Јоргос Алексопулос.

Од овој институт велат дека е потребна постојана комуникација меѓу АВРМ и компаниите кои имаат потреба од кадар.

(22.07/23.35)

11.7.2017 www.a1on.mk**Наслов:** „Finance Think“: Менторството и обуките ги зголемуваат шансите за**Автор:****Страна, Термин:****Рубрика, Емисија:****Жанр:****Површина/Траење:** 1,00**Тираж:****Прилог:** [6969068.jpg](#)

Обука за меки вештини, менторство од страна на вработените во центрите за социјални работи и Агенцијата за вработување и вклучување во пракса, во голема мерка ја зголемуваат мотивираноста, но и можностите за вработување на лицата од социјално ранливите категории, покажала реализацијата на пилот програмата што „[Finance Think](#)“ во изминатите 20 месеци ја спроведувал со центарот за детска и семејна заштита КМОП од Атина.– Пилот програмата имаше за цел да поттикне мотивација на лицата од си, нивно вработување и приближување на пазарот на труд. Таа вклучуваше неколку мерки, како обука за меки вештини, менторство од страна на Центрите за социјална работа и АВРМ и вклучување во пракса или потенцијално вработување. Во неа беа вклучени 120 лица. За 20 од нив беше обезбедено менторство, 15 беа воведени во пракса, рече Благоица Петрески од „[Finance Think](#)“. Програмата, додаде таа, требало да покаже кои се краткорочните ефекти врз мотивацијата и подготвеноста на лицата од социјално ранливите категории и можностите тие да бидат вклучени на пазарот на труд. Според Петрески, резултатите покажале дека менторството ја поттикнува желбата за вработување кај овие лица за 0,68 проценти на скала 1 до 5, а обуката ги зголемува шансите за нивно вработување. Џорџ Алексопулос од КМОП истакна дека со програмата се таргетира една посебна тема која цели да им помогне на ранливите групи невработени, особено во една ваква економска ситуација.– Се надеваме дека на ваков начин ќе им помогнеме и на институциите, особено на центрите за социјална работа и Агенцијата за вработување да ги развијат своите капацитети за да им помогнат на овие ранливи категории, истакна Алексопулос. Тој изрази и надеж дека ова нема да биде изолиран и осаман напор, туку дека ќе следуваат проекти и програми кои ќе ја таргетираат истата група.

11.7.2017 www.alfa.mk**Наслов:** „Finance Think“: Менторството и обуките ги зголемуваат шансите за**Автор:****Страна, Термин:****Рубрика, Емисија:****Жанр:****Површина/Траење:** 1,00**Тираж:****Прилог:** [6969086.jpg](#)

Обука за меки вештини, менторство од страна на вработените во центрите за социјални работи и Агенцијата за вработување и вклучување во пракса, во голема мерка ја зголемуваат мотивираноста, но и можностите за вработување на лицата од социјално ранливи категории. Обука за меки вештини, менторство од страна на вработените во центрите за социјални работи и Агенцијата за вработување и вклучување во пракса, во голема мерка ја зголемуваат мотивираноста, но и можностите за вработување на лицата од социјално ранливите категории, покажала реализацијата на пилот програмата што „[Finance Think](#)“ во изминатите 20 месеци ја спроведувал со центарот за детска и семејна заштита КМОП од Атина. - Пилот програмата имаше за цел да поттикне мотивација на лицата од си, нивно работување и приближување на пазарот на труд. Таа вклучуваше неколку мерки, како обука за меки вештини, менторство од страна на Центрите за социјална работа и АВРМ и вклучување во пракса или поттецијално вработување. Во неа беа вклучени 120 лица. За 20 од нив беше обезбедено менторство, 15 беа воведени во пракса, рече Благоица Петрески од „[Finance Think](#)“. Програмата, додаде таа, требало да покаже кои се краткорочните ефекти врз мотивацијата и подготвеноста на лицата од социјално ранливите категории и можностите тие да бидат вклучени на пазарот на труд. Според Петрески, резултатите покажале дека менторството ја поттикнува желбата за вработување кај овие лица за 0,68 проценти на скала 1 до 5, а обуката ги зголемува шансите за нивно вработување. Џорџ Алексопулос од КМОП истакна дека со програмата се таргетира една посебна тема која цели да им помогне на ранливите групи невработени, особено во една ваква економска ситуација. - Се надеваме дека на ваков начин ќе им помогнеме и на институциите, особено на центрите за социјална работа и Агенцијата за вработување да ги развијат своите капацитети за да им помогнат на овие ранливи категории, истакна Алексопулос. Тој изрази и надеж дека ова нема да биде изолиран и осаман напор, туку дека ќе следуваат проекти и програми кои ќе ја таргетираат истата група.

Наслов: "Finance Think": punësimi i kategorive të cënueshme të monitorohet**Автор:****Страна, Термин:****Рубрика, Емисија:****Жанр:****Површина/Траење:** 1,00**Тираж:****Прилог:** [c69e6f68c6afb626f7d038899db6b5e9.jpg](#)

Trajnim për aftësi të buta, mentorim nga ana e të punësuarve në qendrat për punë sociale dhe Agjencia për Punësim dhe përfshirje në praktikë, në masë të madhe e rritin motivimin, por edhe mundësitë për punësimin e personave nga kategoritë e cënueshme sociale, ka treguar realizimi i pilot programit që "Finance Think" në 20 muajt e fundit e ka zbatuar me qendrën për mbrojtje të fëmijëve dhe familjare KMOP nga Athina. "Pilot programi kishte për qëllim të inkurajojë motivim të personave nga kategoritë e cënueshme, punësimin e tyre dhe afrimin në tregun e punës. Ajo ka përfshirë disa masa, si trajnim për aftësi të buta, mentorim nga ana e Qendrave për punë sociale dhe APRM dhe përfshirje në praktikë ose punësim potencial. Në të ishin të përfshirë 120 persona, për 20 prej tyre është siguruar mentorim, 15 janë vendosur në praktikë", tha Bllagica Petreski nga "Finance Think". Programi, shtoi ajo, është dashur të tregojë se cilat janë efektet afatshkurta ndaj motivimit dhe përgatitjes së personave nga kategoritë e cënueshme sociale dhe mundësitë që ata të përfshihen në tregun e punës. Sipas Petreski, rezultatet kanë treguar se mentorimi e nxit dëshirën për punësim te këta persona për 0.68 për qind në shkallë 1 deri 5, ndërsa trajnimi i rrit shanset për punësimin e tyre. Xhorxh Aleksopoulos, nga KMOP theksoi se me programin targetohet një temë e veçantë e cila synon t'i ndihmojë grupeve të cënueshme të papunë, veçanërisht në një situatë të tillë ekonomike. (mia.mk)

Temat kryesore

11.7.2017 www.alsat.mk**Наслов:** Експерти: „При буџетските кратења да се внимава на капиталните**Автор:****Страна, Термин:****Рубрика, Емисија:****Жанр:****Површина/Траење:** 1,00**Тираж:****Прилог:** 6969879.jpg

Кратењето на непродуктивните трошоци е добро, но Владата мора да биде внимателна посебно во кратење на дел од ставките за капитални инвестиции за во иднина да не се соочиме со проблеми. Дел од универзитетските професори сметаат дека намалувањето на приходната и расходната страна е направена објективно и е реална, но заштедата од 10 отсто на трошоците е мала. Според Благица Петрески од „Фајненс тинк“ сметаат дека Владата предводена од Зоран Заев посебен акцент треба да стави на капиталните расходи, но и на инвестициите. „Потребно е во иднина да се направи една широка дебата во насока на капиталните расходи и во која насока ќе бидат капиталните инвестиции, но и да се идентификуваат тие фискални мултипликатори коишто ќе идентификуваме која е таа капитална инвестиција која дала најголеми ефекти и со цел да се има најголем ефект од трошењето на јавните средства.“ – вели Благица Петрески – [Фајнанс Тинк](#) Со Ребалансот на Буџетот кратење имаше речиси во сите министерства. Најголем рез има кај Министерството за образование, односно оваа институција со новата државна каса има за цели 21 милион евра помалку пари од претходно предвидените. 95 илјади евра помалку на располагање има и кабинетот на претседателот Горѓе Иванов. Околу 7 милиони евра помал Буџет има и Министерството за внатрешни работи, а, кратења има и во судската власт, Агенцијата за странски инвестиции, во културата, во Дирекцијата за технолошко – индустриски развојни зони и во други институции. Со новата државна каса повеќе пари ќе има за здравството, за Министерството за информатичко општество, како и за Агенцијата за млади и спорт. Во буџетот се планираат пари и за локалните избори на есен. Верица Павлоска

Наслов: „Finance Think”: Менторството и обуките ги зголемуваат шансите за**Автор:****Страна, Термин:****Рубрика, Емисија:****Жанр:****Површина/Траење:** 1,00**Тираж:****Прилог:** [6968974.jpg](#)

Обука за меки вештини, менторство од страна на вработените во центрите за социјални работи и Агенцијата за вработување и вклучување во пракса, во голема мерка ја зголемуваат мотивираноста, но и можностите за вработување на лицата од социјално ранливите категории, покажала реализацијата на пилот програмата што „[Finance Think](#)” во изминатите 20 месеци ја спроведувал со центарот за детска и семејна заштита КМОП од Атина. - Пилот програмата имаше за цел да поттикне мотивација на лицата од си, нивно вработување и приближување на пазарот на труд. Таа вклучуваше неколку мерки, како обука за меки вештини, менторство од страна на Центрите за социјална работа и АВРМ и вклучување во пракса или потенцијално вработување. Во неа беа вклучени 120 лица. За 20 од нив беше обезбедено менторство, 15 беа воведени во пракса, рече Благоица Петрески од „[Finance Think](#)”. Програмата, додаде таа, требало да покаже кои се краткорочните ефекти врз мотивацијата и подготвеноста на лицата од социјално ранливите категории и можностите тие да бидат вклучени на пазарот на труд. Според Петрески, резултатите покажале дека менторството ја поттикнува желбата за вработување кај овие лица за 0,68 проценти на скала 1 до 5, а обуката ги зголемува шансите за нивно вработување. Џорџ Алексопулос од КМОП истакна дека со програмата се таргетира една посебна тема која цели да им помогне на ранливите групи невработени, особено во една ваква економска ситуација. - Се надеваме дека на ваков начин ќе им помогнеме и на институциите, особено на центрите за социјална работа и Агенцијата за вработување да ги развијат своите капацитети за да им помогнат на овие ранливи категории, истакна Алексопулос. Тој изрази и надеж дека ова нема да биде изолиран и осаман напор, туку дека ќе следуваат проекти и програми кои ќе ја таргетираат истата група.

11.7.2017 www.portalb.mk**Наслов:** Maqedoni, masat për vetë-punësim, ja si qëndron bilanci i të punësuarve**Автор:****Страна, Термин:****Рубрика, Емисија:****Жанр:****Површина/Траење:** 1,00**Тираж:****Прилог:** 5982ceb773f2453662cd752c059e7e07.jpg

Рамје nga konferenca 11.07.17

Vetëm dy persona janë punësuar me ndihmën e projektit "Përfshirje aktive në tregun e punës të personave të margjinalizuar" i cili u zbatua në Maqedoni, me mbështetje nga Bashkimi Evropian. Kjo u bë e ditur sot nga Despina Tumanoska nga OJQ [Finance Think](#), njofton Portalb.mk. Ajo informoi se dy të tjerë presin përgjigje përfundimtare nga një kompani ku kanë kaluar me sukses intervistën e parë.

"Projekti në fjalë ka pasur qëllim të përfshijë personat e kategorisë sociale. Projekti ka përfshirë disa masa: trajnim për aftësim, mentorim të tyre nga ana e të punësuarve në qendrat sociale dhe ne Agjencinë për Punësim si dhe përfshirje e këtyre personave në praktikën e punës dhe në ngritjen e aftësive punuese", tha Tumanoska.

Despina Tumanoska

Ajo vlerëson se këto mas mundësojnë kualifikimin e të rinjve por që nuk janë dëshmi se do të ulet papunësia.

"Këto masa rrisin kualifikimet e të rinjve por që nuk janë e dhënë se do të ulet papunësia e të rinjve. Për të kuptuar se nëse këto masa do të ulin papunësinë e të rinjve duhet të bëhen hulumtime. Me anë të hulumtimeve do të kuptojmë se cilat masa në cilën sferë do të kenë efekte", vlerësoi Tumanoska, njofton Portalb.mk.

Ndërkaq, përfaqësuesi i delegacionit të Bashkimit Evropian nga Athina, Gjorgj Aleksopolus i cili tha se këto projekte financohen nga BE-ja me qëllim që të nxitet bashkëpunimi ndërinstitucional dhe të mundësohet afirmimi i të rinjve.

"Këto projekte financohen nga BE-ja me qëllim që të rritet bashkëpunimi ndërmjet Ministrisë për Financa dhe Ministrisë për Punë dhe Politikë Sociale në zhvillimin dhe rritjen e kualifikimeve të të rinjtë e grupeve të margjinalizuara", tha Aleksopolus, njofton Portalb.mk.

Gjorgj Aleksopolus

Në kuadër projektit të financuar nga Bashkimi Evropian "Përfshirje aktive në tregun e punës të personave të margjinalizuar" janë përfshirë pesë rajone të Maqedonisë, Shkupi, Pollogu, Vardari, rajoni juglindor dhe veriperëndimor. Projekti ka zgjatur 8 muaj kurse trajnimet 6 muaj. Kanë marrë pjesë rreth 120 persona ndërsa prej tyre janë mentoruar 22 nga 12 mentorë.

11.7.2017 www.sitel.mk**Наслов:** „Finance Think“: Менторството и обуките ги зголемуваат шансите за**Автор:****Страна, Термин:****Рубрика, Емисија:****Жанр:****Површина/Траење:** 1,00**Тираж:****Прилог:** [6969754.jpg](#)

Обука за меки вештини, менторство од страна на вработените во центрите за социјални работи и Агенцијата за вработување и вклучување во пракса, во голема мерка ја зголемуваат мотивираноста, но и можностите за вработување на лицата од социјално ранливите категории, покажала реализацијата на пилот програмата што „[Finance Think](#)“ во изминатите 20 месеци ја спроведувал со центарот за детска и семејна заштитата КМОП од Атина. - Пилот програмата имаше за цел да поттикне мотивација на лицата од си, нивно вработување и приближување на пазарот на труд. Таа вклучуваше неколку мерки, како обука за меки вештини, менторство од страна на Центрите за социјална работа и АВРМ и вклучување во пракса или потенцијално вработување. Во неа беа вклучени 120 лица. За 20 од нив беше обезбедено менторство, 15 беа воведени во пракса, рече Благоица Петрески од „[Finance Think](#)“. Програмата, додаде таа, требало да покаже кои се краткорочните ефекти врз мотивацијата и подготвеноста на лицата од социјално ранливите категории и можностите тие да бидат вклучени на пазарот на труд. Според Петрески, резултатите покажале дека менторството ја поттикнува желбата за вработување кај овие лица за 0,68 проценти на скала 1 до 5, а обуката ги зголемува шансите за нивно вработување. Џорџ Алексопулос од КМОП истакна дека со програмата се таргетира една посебна тема која цели да им помогне на ранливите групи невработени, особено во една ваква економска ситуација. - Се надеваме дека на ваков начин ќе им помогнеме и на институциите, особено на центрите за социјална работа и Агенцијата за вработување да ги развијат своите капацитети за да им помогнат на овие ранливи категории, истакна Алексопулос. Тој изрази и надеж дека ова нема да биде изолиран и осамен напор, туку дека ќе следуваат проекти и програми кои ќе ја таргетираат истата група.

11.7.2017 www.tetovasot.com**Наслов:** Mentorimi dhe trajnimet i rrisin shanset për punësimin e kategorive të**Автор:****Страна, Термин:****Рубрика, Емисија:****Жанр:****Површина/Траење:** 1,00**Тираж:****Прилог:** [8640c945e8dc430367645e740d2c7caa.jpg](#)Publikuar: 13:19, 11 Korrik, 2017

Trajnim për aftësi të buta, mentorim nga ana e të punësuarve në qendrat për punë sociale dhe Agjencia për Punësim dhe përfshirje në praktikë, në masë të madhe e rritin motivimin, por edhe mundësitë për punësimin e personave nga kategoritë e cenueshme sociale, ka treguar realizimi i pilot programit që "[Finance Think](#)" në 20 muajt e fundit e ka zbatuar me qendrën për mbrojtje të fëmijëve dhe familjare KMOP nga Athina.

"Pilot programi kishte për qëllim të inkurajojë motivim të personave nga kategoritë e cenueshme, punësimin e tyre dhe afrimin në tregun e punës. Ajo ka përfshirë disa masa, si trajnim për aftësi të buta, mentorim nga ana e Qendrave për punë sociale dhe APRM dhe përfshirje në praktikë ose punësim potencial. Në të ishin të përfshirë 120 persona, për 20 prej tyre është siguruar mentorim, 15 janë vendosur në praktikë", tha Bllagica Petreski nga "[Finance Think](#)".

Programi, shtoi ajo, është dashur të tregojë se cilat janë efektet afatshkurta ndaj motivimit dhe përgatitjes së personave nga kategoritë e cenueshme sociale dhe mundësitë që ata të përfshihen në tregun e punës. Sipas Petreski, rezultatet kanë treguar se mentorimi e nxit dëshirën për punësim te këta persona për 0.68 për qind në shkallë 1 deri 5, ndërsa trajnimi i rrit shanset për punësimin e tyre.

Xhorxh Aleksopoulos, nga KMOP theksoi se me programin targetohet një temë e veçantë e cila synon t'i ndihmojë grupeve të cenueshme të papunë, veçanërisht në një situatë të tillë ekonomike.

11.7.2017 www.vecer.mk**Наслов:** „Finance Think“: Менторството и обуките ги зголемуваат шансите за**Автор:****Страна, Термин:****Рубрика, Емисија:****Жанр:****Површина/Траење:** 1,00**Тираж:****Прилог:** 6968957.jpg

Обука за меки вештини, менторство од страна на вработените во центрите за социјални работи и Агенцијата за вработување и вклучување во пракса, во голема мерка ја зголемуваат мотивираноста, но и можностите за вработување на лицата од социјално ранливите категории, покажала реализацијата на пилот програмата што „[Finance Think](#)“ во изминатите 20 месеци ја спроведувал со центарот за детска и семејна заштита КМОП од Атина.- Пилот програмата имаше за цел да поттикне мотивација на лицата од си, нивно вработување и приближување на пазарот на труд. Таа вклучуваше неколку мерки, како обука за меки вештини, менторство од страна на Центрите за социјална работа и АВРМ и вклучување во пракса или потенцијално вработување. Во неа беа вклучени 120 лица. За 20 од нив беше обезбедено менторство, 15 беа воведени во пракса, рече Благоица Петрески од „[Finance Think](#)“. Програмата, додаде таа, требало да покаже кои се краткорочните ефекти врз мотивацијата и подготвеноста на лицата од социјално ранливите категории и можностите тие да бидат вклучени на пазарот на труд. Според Петрески, резултатите покажале дека менторството ја поттикнува желбата за вработување кај овие лица за 0,68 проценти на скала 1 до 5, а обуката ги зголемува шансите за нивно вработување. Џорџ Алексопулос од КМОП истакна дека со програмата се таргетира една посебна тема која цели да им помогне на ранливите групи невработени, особено во една ваква економска ситуација.- Се надеваме дека на ваков начин ќе им помогнеме и на институциите, особено на центрите за социјална работа и Агенцијата за вработување да ги развијат своите капацитети за да им помогнат на овие ранливи категории, истакна Алексопулос. Тој изрази и надеж дека ова нема да биде изолиран и осаман напор, туку дека ќе следуваат проекти и програми кои ќе ја таргетираат истата група.

Наслов: "Finance Think": Mentorimi dhe trajnimet i rrisin shanset për punësimin e

Автор:

Страна, Термин:

Рубрика, Емисија:

Жанр:

Површина/Траење: 1,00

Тираж:

Прилог: [481ca3cde5a65960fc942880f2f49483.jpg](#)

Trajnim për aftësi të buta, mentorim nga ana e të punësuarve në qendrat për punë sociale dhe Agjencia për Punësim dhe përfshirje në praktikë, në masë të madhe e rritin motivimin

Наслов: Обуките ги зголемуваат шансите**Автор:****Страна, Термин:** 6**Рубрика, Емисија:****Жанр:****Површина/Траење:** 201,28**Тираж:** 8.000,00**Прилог:**

Trajnimet i rrisin shanset për punësim

Shkup, 11 korrik - Nevojitet trajnim për aftësi, mentorim nga ana e të punësuarve në qendrat për punë sociale dhe Agjencia për Punësim dhe përfshirje në praktikë, në masë të madhe e rritin motivimin, por edhe mundësitë për punësimin e personave nga kategoritë e prekura sociale. Këto rekomandimi kanë dalë nga realizimi i pilot programit që **"Finance Think"** në 20 muajt e fundit. "Pilot programi kishte për qëllim të inkurajojë dhe motivojë personat nga kategoritë e prekura, punësimin e tyre dhe afrimin me tregun e punës. Programi ka përfshirë disa masa, si trajnim për aftësi, mentorim nga ana e Qendrave për punë sociale dhe APRM dhe përfshirje në praktikë ose punësim potencial. Në të ishin të përfshirë 120 persona, për 20 prej tyre është siguruar mentorim, 15 janë vendosur në praktikë", tha Bllagica Petreski nga **"Finance Think"**. Programi, shtoi ajo, është dashur të tregojë se cilat janë efektet afatshkurta ndaj motivimit dhe përgatitjes së personave nga kategoritë e cënueshme sociale dhe mundësitë që ata të përfshihen në tregun e punës. Sipas Petreski, rezultatet kanë treguar se mentorimi e nxit dëshirën për punësim te këta persona për 0.68 për qind në shkallë 1 deri 5, ndërsa trajnimi i rrit shanset për punësimin e tyre. Xhorxh Aleksopoulos, nga KMOP theksoi se me programin targetohet një temë e veçantë e cila synon t'i ndihmojë grupeve të cënueshme të papunë, veçanërisht në një situatë të tillë ekonomike

12.7.2017 Вечер

Наслов: Менторството и обуките ги зголемуваат шансите ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА

Автор: Страна, Термин: 9

Рубрика, Емисија: Вести Жанр: вест

Површина/Траење: 412,41 Тираж: 8.000,00

Прилог:



■ "FINANCE THINK"

Менторството и обуките ги зголемуваат шансите ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА РАНЛИВИТЕ КАТЕГОРИИ

Обука за меки вештини, менторство од страна на вработените во центрите за социјални работи и Агенцијата за вработување и вклучување во пракса, во голема мерка ја зголемуваат мотивираноста, но и можностите за вработување на лицата од социјално ранливите категории, покажала реализацијата на пилот програмата што „Finance Think“ во изминатите 20 месеци ја спроведуваат со центарот за детска и семејна заштита КМОП од Атина.

– Пилот програмата имаше за цел да поттикне мотивација на лицата од си, нивно вработување и приближување на пазарот на труд. Таа вклучуваше неколку мерки, како обука за меки вештини, менторство од страна на Центрите за социјална работа и АВРМ и вклучување во пракса или потенцијално вработување. Во неа беа вклучени 120 лица, за 20 од нив беше обезбедено менторство, 15 беа



введени во пракса, рече Благоица Петрески од „Finance Think“.

Програмата, додаде таа, требало да покаже кои се краткорочните ефекти врз мотивацијата и подготве-

носта на лицата од социјално ранливите категории и можностите тие да бидат вклучени на пазарот на труд. Според Петрески, резултатите покажале дека менторството ја

поттикнува желбата за вработување кај овие лица за 0,68 проценти на скала 1 до 5, а обуката ги зголемува шансите за нивно вработување.

Џорџ Алексопулос од КМОП истакна дека со програмата се таргетира една посебна тема која цели да им помогне на ранливите групи невработени, особено во една ваква економска ситуација.

– Се надеваме дека на ваков начин ќе им помогнеме и на институциите, особено на центрите за социјална работа и Агенцијата за вработување да ги развијат своите капацитети за да им помогнат на овие ранливи категории, истакна Алексопулос.

Тој изрази и надеж дека ова нема да биде изолиран и осамен напор, туку дека ќе следуваат проекти и програми кои ќе ја таргетираат истата група. ■